

**ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА**

**СТАНДАРД НА ЗАНИМАЊЕ**

**РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР**



**Скопје, 2014 година**

## 1. Име и код на Стандардот на занимање

Ракувач на виљушкар

## 2. Ниво на сложеност

III (трето)

## 3. Стручни компетенции

- Ја планира и ја подготвува манипулацијата на стоката со виљушкарот;
- Врши контрола на исправноста на виљушкарот;
- Управува со гасните, моторните и со електричните виљушкари;
- Ја преместува стоката од едно до друго место;
- Манипулира со опасните материји;
- Ги одржува во исправна состојба виљушкарите;
- Ги познава својствата на материјалите што ги транспортира;
- Ги познава ознаките на амбалажата на стоката;
- Ги почитува правилата за заштита при работа;
- Ги почитува правилата и прописите во внатрешниот транспорт;
- Комуницира со соработниците и претпоставените;
- Ги користи компјутерската опрема и програмските алатки;
- Ги заштитува работната и животната средина.

## 4. Опис на Стандардот на занимање

ГРУПА НА РАБОТИ	ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) РАБОТИ	ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА
<b>Анализа, планирање и организирање на работата</b>	Ја организира својата работа во соработка со претпоставените.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ја планира и ја подготвува сопствената работа;</li><li>- Ја организира сопствената работа и работи во тим;</li><li>- Го анализира и го организира планот за работа;</li><li>- Ги собира релевантните информации;</li><li>- Ја чита техничката документација.</li></ul>
<b>Подготовка на работата и на работното место</b>	Ги прегледува условите за работа и ја подготвува соодветната работна опрема.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Го презема работниот налог;</li><li>- Избира соодветни работни машини и механизација врз основа на: тежината, големината и обемот на стоката, видовите на манипулативните единици, складиштата;</li><li>- Ги познава карактеристиките на стоката што се транспортира;</li><li>- Ги врши сите потребни подесувања за оптимално ергономско управување на виљушкарот (седиштето, воланот, ретровизорите, сигурносните појаси и другите подесливи елементи);</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Го познава технолошкиот процес на транспорт;</li> <li>- Ги познава прописите за заштита при работа.</li> </ul>
<b>Оперативни работи</b>	Управува со гасните, моторните и со електричните виљушкари.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ги почитува упатствата и предупредувањата од работните машини и механизацијата врз основа на дозволената тежина и висина на дигањето на товарот;</li> <li>- Внимава на тежината на стоката и спецификите на превозното средство при товарење;</li> <li>- Управува со гасните, моторните и електричните виљушкари;</li> <li>- Ги познава предупредувањата и упатствата за употреба на виљушкарите и механизацијата согласно со општите правила за безбедност во работата при управување со виљушкарот;</li> <li>- Ги познава упатствата на производителите на виљушкари за безбедна и правилна работа;</li> <li>- Ги применува соодветните средства за осветлување при намалена видливост;</li> <li>- Ги применува соодветните средства при неповолни временски услови;</li> <li>- Ја познава транспортната механизација;</li> <li>- Ги познава различните видови приклучоци за пренос на товар.</li> </ul>
	Преместување на стоката со употреба на виљушкар.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ја презема и ја преместува стоката од превозното средство;</li> <li>- Ги познава современите комуникациски системи за управување со складиштата;</li> <li>- Ги проверува ознаките на амбалажата;</li> <li>- Според потреба, ја чисти добиената стока;</li> <li>- Ја складира веќе преземената стока врз основа на документацијата;</li> <li>- Ја подредува стоката на товарни единици за безбеден зафат на товарот со виљушката;</li> <li>- Ја преместува стоката во складиштето;</li> <li>- Врши меѓускладишна манипулација;</li> <li>- Ја поместува, подига или ја спушта стоката како дел од технолошкиот процес;</li> <li>- Ги поместува, дига или ги спушта деловите на конструкциите при монтажа;</li> <li>- Одвезува и товари стока на превозните средства;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Соработува со возачот при товарењето;</li> <li>- Ја вози и ја растоварува стоката на простор за уништување на стоката;</li> <li>- Врши визуелна контрола на стоката;</li> <li>- Ги бележи оштетувањата на преземената стока;</li> <li>- Соодветно ја растоварува стоката, ракува со неа и ја складира;</li> <li>- Ги познава правилата за преземање и преместување на стоката од превозните средства од крајот на производствениот технолошки процес или по завршеното препакување;</li> <li>- Ги бележи оштетувањата настанати во меѓутранспортот или при манипулацијата со стоката;</li> <li>- Ги чита содржините на налозите за издавање на стоката;</li> <li>- Ја разликува отпадната стока и ја одвезува на соодветен простор за уништување.</li> </ul>
<b>Административн и работи</b>	Ја пополнува работната документација.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Води евиденција за преземеното количество стока;</li> <li>- Води евиденција за местото на складирање на стоката;</li> <li>- Ги забележува сите оштетувања на стоката настанати меѓу транспортот или при растоварувањето на стоката и е должен истото да го пријави кај одговорното лице;</li> <li>- Води евиденција за количеството на складираната стока;</li> <li>- Прима налози за издавање на стоката;</li> <li>- Води евиденција за количеството на уништената стока.</li> </ul>
<b>Обезбедување и осигурување на квалитетот</b>	Визуелна контрола на состојбата на виљушкарот и на стоката при преземање и при издавање.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Работата ја врши согласно со системите за квалитет;</li> <li>- Врши визуелна контрола на состојбата на виљушкарот;</li> <li>- Визуелно ја контролира состојбата на стоката;</li> <li>- Ги забележува сите оштетувања при преземањето на стоката;</li> <li>- Информира за забележаните оштетувања и евентуалните неисправности;</li> <li>- Го следи развојот на средствата за работа и стручно се усовршува.</li> </ul>

<b>Одржување и поправка</b>	Одржување на виљушкарот и приклучната механизација.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ја контролира функцијата на гасните, моторните и електричните виљушкари и приклучната механизација;</li> <li>- Го одржува и го чисти виљушкарот;</li> <li>- Врши мали поправки и подмачкување на виљушкарот;</li> <li>- Ги пријавува поголемите неправилности на претпоставениот.</li> </ul>
<b>Комуникација</b>	Комуницира со саработниците и со клиентите.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Соработува со возачите на превозните средства при товарење и истоварување на стоката;</li> <li>- Соработува со корисниците на услугите.</li> </ul>
<b>Заштита на работата, здравјето и околината</b>	Ги заштитува работната и животната средина од материјалите што ги транспортира.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ги почитува упатствата за брзината на движење и употребата на заштитните средства;</li> <li>- Ги применува опомените и упатствата за употреба на виљушкарите и механизацијата согласно со општите правила за безбедност во работата при управување со виљушкарот;</li> <li>- Ги сортира отпадоците и отпадната амбалажа;</li> <li>- Го почитува уредувањето на внатрешниот транспорт;</li> <li>- Ги почитува патно – сообраќајните прописи;</li> <li>- Ги познава спецификите на превозните средства врз основа на заштитата при работа;</li> <li>- Ги познава правилата за ракување со опасните материи.</li> </ul>

## **5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на Стандардот на занимање**

**5.1. Датум на изработка:** 2012

**5.2. Институција - носител на изработката:** Центар за стручно образование и обука - Скопје

### **5.3. Состав на работната група:**

1. Азра Тутиќ, наставник, дипл. сооб. инж., СУГС „Владо Тасевски“ Скопје
2. Николче Спасовски, наставник, дипл. сооб. инж., АСУЦ „Боро Петрушевски“ Скопје
3. м-р Кире Диманоски, дипл. сооб. инж., Македонски Железници Транспорт АД Скопје
4. Никола Николовски, дипл. маш. инж., Фершпед АД Скопје
5. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., Центар за стручно образование и обука - Скопје
6. Координатор: Клемент Дрофеник, ЦПИ - Љубљана

## **6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање**

Стандардот на занимање **Ракувач на виљушкар** го донесе Министерството за труд и социјална политика со решение бр. 08 – 420/1 од 16. 01. 2015 година.